



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Službeni vesnik BR
Makedonije.

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 69802-603-1125

Петок, 16 февруари 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

113.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75 и 7/77), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78 и 42/78), по член 16 се додава нов член 1в, кој гласи:

„На прометот на сурово, пржено и мелено кафе и екстракт на кафе од тар. број 9 на Тарифата, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 60%.

Одредбите од забелешката кон тар. број 9 на Тарифата, се применуваат и на прометот на производите од овој член.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 117

11 јануари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с.р.

114.

Врз основа на член 48 од Законот за основите на системот на осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИТЕ ОСИГУРЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТНИК ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

1. Најниските осигурени суми на кои, во смисла на член 47 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица, мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несрекен случај, изнесуваат:

- 1) за случај на смрт на патник — 40.000 динари;
- 2) за случај на трајна загуба на општата работна способност на патник — 80.000 динари;

3) за случај на проодна неспособност на патник за работа, на име надомест за загуба на заработката и фактичните нужни трошоци за лекување — 20.000 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на износите на кои мора да се договори осигурувањето на патниците во јавниот превоз од последици на несрекен случај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 118

8 февруари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Ѓурановиќ, с.р.

115.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1978 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/79) во точка 1 зборовите: „за целите и задачите“ се заменуваат со зборовите: „за остварување на целите и задачите“, а по зборот: „година“ заширката и зборовите: „а најдоцна до 23 јануари 1979 година“ се бришат.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Народната банка на Југославија со свои мерки ќе обезбеди спроведувањето на монетарно-кредитната политика, до денот на влегувањето во сила на прописите од став 1 на оваа точка, да биде во согласност со целите и задачите на таа политика утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) и Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и за заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78).“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 119
8 февруари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

116.

Врз основа на член 347 точка 10 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА

1. Се отвора Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со почесен конзул на чело во Република Гватемала со седиште во Гватемала.

2. Сојузниот секретар за надворешни работи ќе преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 120
8 февруари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

117.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНСТВОТО

1. Во Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/79) во точка 2 зборовите: „од 1 до 31 јануари 1979 година“ се заменуваат со зборовите: „од 1 јануари до 28 февруари 1979 година“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 121
8 февруари 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

118.

Врз основа на член 24 од Законот за евиденциите во областа на здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), во врска со член 7 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77), Сојузниот завод за здравствена заштита донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕКОВИТЕ

1. Со ова решение се утврдува Единствената класификација на лековите според фармакодинамските групи, што содржи седмоцифарски кодекс на шифрите (7 шифарски места).

2. Единствената класификација на лековите е отпечатена кон ова решение и е негов составен дел.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12/2
24 јануари 1979 година
Белград

Вршител на должноста
директор
на Сојузниот завод за
здравствена заштита,
д-р Панде Дрвошански, с. р.

ЕДИНСТВЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЛЕКОВИТЕ

Група 01 — лекови што дејствуваат врз имунолошките механизми

- 01 0 — серуми
- 01 1 — вакцини
- 01 2 — дијагностици за човечка употреба
- 01 3 — производи од човечка крв што дејствуваат врз имунолошките механизми
- 01 4 — имуносупресиви
- 01 9 — друго

Група 02 — лекови што дејствуваат врз инфективните и паразитарните болести

- 02 0 — бензилпеницилини и орални пенцилини
- 02 1 — други полусинтетски пенцилини и цефалоспорици
- 02 2 — тетрациклини
- 02 3 — хлорамфениколи
- 02 4 — антибиотици со специјално подрачје на дејствување
- 02 5 — антитуберкулотички
- 02 6 — сулфонамиди
- 02 7 — антипротозоици (амеби, трипаносомии, плазмодиум итн.)
- 02 8 — антхелминтици
- 02 9 — антивирусни средства и друго

Група 03 — лекови што се употребуваат за лекување на неоплазми

- 03 0 — подофилински деривати и растителни алкалоиди
- 03 1 — алкилации
- 03 2 — прокарбазин и сл.
- 03 3 — цитостатски антибиотици

- 03 4 — антиметаболити
- 03 5 — митохондриот
- 03 6 — ензими
- 03 7 — хормони
- 03 9 — друго

Група 04 — лекови што дејствуваат врз ендокрините болести

- 04 0 — за лекување на растројства на тиреоидејата и паратиреоидејата
- 04 1 — инсулини
- 04 2 — орални антидијабетици сулфонамидски
- 04 3 — орални антидијабетици бигванидски
- 04 4 — за лекување на растројства на предниот резен од хипофизата
- 04 5 — за лекување на растројства на задниот резен од хипофизата
- 04 6 — минералокортикоиди
- 04 7 — глукокортикоиди
- 04 8 — полови хормони

Група 05 — лекови што дејствуваат врз болести на метаболизмот и прехраната

- 05 0 — витамини топливи во масло
- 05 1 — витамини топливи во вода
- 05 2 — комбинации на витамини
- 05 3 — минерали (калциум и калиум)
- 05 4 — ензими и сладила
- 05 5 — ензими
- 05 6 — роборанци и тоници
- 05 7 — анаболни хормони
- 05 8 — антихистаминици
- 05 9 — друго

Група 06 — лекови што дејствуваат врз болести на крвта и крвотворните органи

- 06 0 — анемии сидеропенични
- 06 1 — анемии хиперхромни
- 06 2 — антикоагуланци хепарински
- 06 3 — антикоагуланци дикумаролски
- 06 4 — фибринолитици
- 06 5 — инхибитори на фибринолитичкиот систем
- 06 6 — хемостиптици општи
- 06 7 — хемостиптици локални
- 06 9 — друго

Група 07 — лекови што се применуваат кај душевни растројства (психофармака)

- 07 0 — невроплегии
- 07 1 — транквилизатори
- 07 2 — антидепресиви
- 07 3 — психостимуланси
- 07 4 — психотониметици
- 07 5 — лекови против алкохолизмот
- 07 6 — лекови против невроциркулаторни дистонии
- 07 9 — други

Група 08 — лекови што дејствуваат врз нервниот систем

- 08 0 — општи анестетици и миорелаксанси
- 08 1 — локални анестетици
- 08 2 — хипнотици

- 08 3 — седативи
- 08 4 — антиконвулзиви — антиепилептици
- 08 5 — антипаркинсоници
- 08 6 — аналгетици и антипиретици
- 08 7 — симпатолитици
- 08 8 — парасимпатикомиметици
- 08 9 — други

Група 09 — лекови што дејствуваат врз болести на окото и увото

- 09 0 — антимикубици и глукокортикоиди
- 09 1 — вазоконстрингенси
- 09 2 — вазодилататори
- 09 3 — ресорбенси, епителизанци, антихистаминици
- 09 4 — миотици
- 09 5 — мидријатици
- 09 6 — хипотензива ендобулберија, ферменти
- 09 7 — анестетици
- 09 8 — лекови за уво
- 09 9 — други

Група 10 — лекови што дејствуваат врз болести на циркулаторниот систем

- 10 0 — кардиотоници
- 10 1 — лекови во терапијата на растројства на срцевиот ритам
- 10 2 — лекови во терапијата на ангина пекторис
- 10 3 — антихипертензивни
- 10 4 — хиполипемии и хемокинезици
- 10 5 — артериска хипотензија и симпатикомиметици
- 10 6 — аналептици
- 10 7 — лекови за симптоматска терапија на хемороиди
- 10 8 — лекови во терапијата на болести на вените и лимфните садови
- 10 9 — други

Група 11 — лекови што дејствуваат врз болести на респираторниот систем

- 11 0 — ринолитици локални
- 11 1 — ринолитици орални
- 11 2 — секретолитици и секретомоторици муколитици
- 11 3 — секретолитици и секретомоторици сапонини
- 11 4 — бронхоспазмолитици (антиастматици)
- 11 5 — антитусици опијатски
- 11 6 — антитусици синтетски
- 11 7 — аналептици за дишење
- 11 9 — други

Група 12 — лекови што дејствуваат врз болести на дигестивниот систем

- 12 0 — одонтологици и стоматологици
- 12 1 — амара, стомахици, дигестиви, епептици, ензими
- 12 2 — антациди и средства против улкусна болест на желудникот и дуоденумот
- 12 3 — антихолинергици и спазмолитици
- 12 4 — антимиетици и антивертигинози
- 12 5 — лаксативи, карминативи и адсорбенси, неспецифични антидијароици и антидиспептици

- 12 6 — антидијароици со антимикробно од-
носно антипротозоарно дејствување
- 12 7 — лекови со т. н. хепато протективно
дејствување
- 12 8 — каликреински инактиватори и инхи-
битори на протеаза
- 12 9 — други
- Група 13** — лекови што дејствуваат врз болести на
урогениталниот систем
- 13 0 — салуретици
- 13 1 — други диуретици
- 13 2 — уроантисептици
- 13 3 — лекови за приспособување на ацидо-
-алкалната рамнотежа
- 13 4 — средства за терапијата на уролитијаза
и за терапијата на простата
- 13 5 — антиконципиенси орални
- 13 6 — антиконципиенси локални
- 13 7 — средства против флуор и габички
- 13 9 — други
- Група 14** — лекови што се применуваат при пора-
ѓање и компликации на бременост,
пораѓање и пуерпериум
- 14 0 — утеротоници
- 14 1 — утеростипици
- 14 2 — антидисменроици
- 14 9 — други
- Група 15** — лекови што дејствуваат врз болести на
кожата и поткожното ткиво
- 15 0 — антибиотици
- 15 1 — хемотерапевтици
- 15 2 — глюкокортикоиди
- 15 3 — глюкокортикоиди со антибиотици, хе-
мотерапевтици и дезинфициенци
- 15 4 — антихистаминици
- 15 5 — различна дерматика (боратна кисе-
лина, салицилна киселина, катрани,
сулфур, метали, витамини)
- 15 6 — дезинфициенци (квартерни амони-
јачни бази, алкохол, јод итн.)
- 15 7 — антимикотици
- 15 8 — антипаразитици
- 15 9 — други
- Група 16** — лекови што дејствуваат врз болести на
мускулно-коскениот систем и сврзните
тквива
- 16 0 — антиревматици деривати на пира-
золидин
- 16 1 — антиревматици деривати на хлор-
бензен
- 16 2 — антиревматици ибупрофени
- 16 3 — антиревматици индометацини
- 16 4 — антиревматици други
- 17 5 — комбинирани препарати со претежна
употреба при ревматизмот
- 16 6 — неспецифична подражавачка анти-
ревматска терапија (ОПШТА)
- 16 7 — неспецифична подражавачка анти-
ревматска терапија (ЛОКАЛНА)
- 16 9 — антиурици други
- Група 17** — средства за надоместување на крв и
растворувачи
- 17 0 — декстрини
- 17 1 — поливидони
- 17 2 — гелатина
- 17 3 — глюкоза, фруктоза и комбинации
- 17 4 — комбинации на аминокиселини, про-
теински хидролизати, електролити
и сл.
- 17 5 — натриум хлорид
- 17 6 — растворувачи
- 17 9 — други
- Група 18** — антидоти и антагонисти
- 18 0 — антагонисти на хепарин
- 18 1 — антагонисти на дикумаролски анти-
коагуланси
- 18 2 — антагонисти на морфин
- 18 3 — антагонисти што се употребуваат во
случај на труење со тешки метали
- 18 4 — антагонисти на метотрексат
- 18 5 — лекови за метхемоглобинемиија и
СО-хемоглобинемиија
- 18 6 — холинестерази активатори
- 18 9 — други
- Група 19** — дијагностици и контрастни средства
- 19 0 — дијагностици што не се внесуваат во
организмот
- 19 1 — дијагностици што се внесуваат во
организмот
- 19 2 — рендгенски контрасти за тракт за
варење на храна
- 19 3 — рендгенски контрасти за холецисто-
графија и холангиографија
- 19 4 — рендгенски контрасти за урографија
- 19 5 — рендгенски контрасти за брoнхогра-
фија
- 19 9 — други

I. Легенда на шифрите:

- 1) првиот број го означува фармацевтскиот облик
- 2) вториот и третиот број ја означуваат основ-
ната група од Единствената класификација
на лековите
- 3) четвртиот број ја означува подгрупата од
Единствената класификација на лековите
- 4) петтиот, шестиот и седмиот број е индиви-
дуален број на секое пакување. облик. кон-
центрација и производителот на готовиот лек

II. Ознаки на фармацевтските облици:

- а) 0 = ампули, ампули-шишенца, депо-ампули,
лио-шишенца инфузионски раствор;
- б) 1 = дражеи, капсли, лингвалети, пастили,
таблети, шумечки таблети;
- в) 2 = солуции и капки за орална примена,
орални ампули, Кесиња;
- г) 3 = гранулат, прашок, сируп;
- д) 4 = гел, крема, маст, раствор за надворешна
употреба, пена, посип;
- ф) 5 = супозитории;
- е) 6 = глобули, вагиналети, стили,
- ж) 7 = аеросол, капки за екстерна примена,
лосион, спреј, прашок за инсуфлирање;
- з) 8 = чаеви;
- и) 9 = друго

119.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ во согласност со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) и со Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласија за спроведувањето на политиката на цените во 1979 година и склучија

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини (во натамошниот текст: учесниците на овој договор), во рамките на своите надлежности, во согласност со основите на системот на цените и општествената контрола на цените, ќе преземаат економски и други мерки заради спроведување на утврдената политика на цените и остварување на целите на стабилизацијата утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 година (во натамошниот текст: Резолуцијата).

Член 2

Учесниците на овој договор во рамките на своите надлежности, ќе предлагаат преземање и ќе преземаат економски и други мерки, односно ќе предлагаат донесување и ќе донесуваат прописи со кои се обезбедуваат услови растежот на цените и на животните трошоци во 1979 година да биде побавен од нивниот растеж остварен во 1978 година.

Согласно со одредбата на став 1 од овој член, во текот на годината перманентно ќе се предлагаат и донесуваат мерки на секторите што се суштествени за движењето на цените, како што се: односите на понудата и побарувачката, стоковниот и девизниот режим, интервентниот увоз заради остварување на постабилни движења на цените, растоварувањето на трошоците преку намалување на царинските оптоварувања за сировините и репродукционите материјали што не се произведуваат во земјата или не се произведуваат во доволни количества, кредитните услови и слично. Посебно ќе се предлагаат во тековната економска политика и ќе се донесуваат мерки за стимулирање на домашното производство што е дефицитарно на домашниот пазар.

Член 3

Учесниците на овој договор ќе ја насочат својата активност и мерки кон поттикнувањето на побрзиот развој, на новите самоуправни општествено-економски односи во сите фази на општествената репродукција при сè поголемо применување на политиката на економската стабилизација, што ќе ги поттикнува организациите на здружен труд на јакнење на квалитативните фактори на стопанисувањето и развојот, како и на подоследно спроведување на политиката на распределбата на доходот и на личните доходи во согласност со растежот на продуктивноста на трудот. Со тоа истовремено ќе се создадат услови за поусогласени и постабилни односи на пазарот и помирен растеж на цените.

Член 4

Учесниците на овој договор при одлучувањето за цените на одделни производи и услуги ќе тргнуваат од начелото дека зголемениот доход треба да биде, пред сè, резултат од зголемената продуктивноста на трудот, поголемата ефикасност и економичноста во работењето, усогласените доходовни односи, подобрата организација на трудот и поголемиот обем на производството, како и подобро искористување на производствените капацитети.

Согласно со одредбата на став 1 од овој член, при одлучувањето за цените ќе се води сметка и за тоа дали и во која мера организациите на здружен труд, истовремено со поднесувањето на предлогот за зголемување на цените, презеле мерки за јакнење на квалитативните фактори на стопанисувањето, за поголема продуктивноста на трудот и за поголема ефикасност на стопанисувањето со општествените средства.

Член 5

Учесниците на овој договор до крајот на април 1979 година ќе ги преиспитаат одделните прописи со кои се утврдени начините на формирање на цените (режим на цените) за одделни производи, односно групи на производи и услуги и, во согласност со условите, ќе предложат соодветни измени на тие прописи.

Член 6

Во согласност со утврдената политика на стабилизацијата, учесниците на овој договор ќе обезбедат растежот на производителските цени во индустријата, во декември 1979 година во однос на декември 1978 година, да се движи најмногу до 9%.

Во рамките на растежот утврден во став 1 од овој член, учесниците на овој договор политиката на цените ќе ја спроведуваат селективно и диференцирано, и тоа така што ќе водат сметка за:

1) договорената развојна преориентација и реструктурирање на стопанството, тргнувајќи од одредбите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година;

2) отстранувањето на изразитите неусогласености во цените на одделни производи и услуги;

3) доходовната положба на групациите на производителите, односно на вршителите на одделни услуги;

4) преземените мерки во организациите на здружен труд, што се насочени кон ублажување на прастот на цените и др.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни дека цените на производителите на индустриски производи од надлежноста на републиките и автономните покраини во 1979 година можат да растат најмногу до 9%.

Член 8

Учесниците на овој договор се согласни во текот на првото полугодие да се донесе договор со кој ќе се обезбеди подолгорочно решавање на основите и начинот на спроведување на политиката на цените во комплексот на енергетиката. За состојбата на договарањето Меѓурепубличкиот комитет за областа на пазарот ќе го извести Сојузниот извршен совет најдоцна до крајот на април 1979 година.

Со оглед на посебното значење што го има енергетиката за развојот на стопанството во целост и имајќи го предвид исклучителното значење и влијание на цените на енергетиката врз положбата на сите гранки на стопанството во примарната распределба на општествениот производ, учесниците на

овој договор во рамките на своите надлежности, ќе обезбедат растежот на цените на енергетиката да не ги наруши предвидените рамки на растежот на цените на производителите на индустриски производи, водејќи сметка за воспоставувањето на што порамномерни паритетни односи на цените за одделни видови енергија.

Член 9

Учесниците на овој договор се согласни растежот на производителските цени за земјоделски производи, во декември 1979 година во однос на декември 1978 година, да се движи најмногу до 9%.

Цените за основните земјоделски производи од родот на 1980 година ќе се формираат во согласност со критериумите и мерилата утврдени со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), што ќе се обезбеди со пропишување на производителско-продажни и заштитни цени во роковите и на начинот, што се утврдени со Правилникот за критериумите и методологијата што ќе се применува во општествената контрола на цените за земјоделските производи според тој договор.

Учесниците на овој договор, во рамките на своите надлежности, а во согласност со своите овластувања ќе преземаат мерки да се создаваат услови за вршење на прометот на основните земјоделски производи според пропишаните производителско-продажни цени.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите надлежности, да обезбедат услови и да преземат мерки растежот на цените за другите земјоделски производи, за кои цените се формираат според условите на пазарот, да не го доведе во прашање договорениот растеж на производителските цени за основните земјоделски производи.

Заради остварување на целта од став 1 на овој член, учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите надлежности, да преземаат, односно да предлагаат и мерки, како што се: следење на движењето на цените на пазарите, организирање на општествениот сектор на земјоделството заради поголемо производство и подобра снабденост на поголемите потрошувачки центри, договарање на производството, организирано настапување во откупот и прометот, интенвенции преку увоз и резерви и др.

Член 11

Учесниците на овој договор се согласни растежот на цените за услугите да биде до растежот на производителските цени, со тоа што цените за услугите од надлежноста на сите општествено-политички заедници да можат да се зголемат најмногу до 9%.

Заради спроведување на одредбите од Резолуцијата за побавно зголемување на цените на услугите во општествено-политичките заедници кај кои е пречекорен договорениот растеж на цените за услугите во 1978 година, вкупниот растеж на цените за услугите во општествено-политичките заедници кај кои е остварено позначајно пречекорување ќе биде за 0,5 индексни поени помал од утврдениот вкупен растеж на цените за услугите во 1979 година, што ќе се искористи за позабрзан пораст на цените за услугите (најмногу до 2,0 индексни поена) во општествено-политичките заедници кај кои остварувањето на тие цени во 1978 година било приближно до предвидените рамки.

Согласно со Резолуцијата, растежот на цените за услугите по основ на зголемување на станарините може да биде и поголем, но не поголем од еден поен над утврдениот растеж на цените за услугите, заради што учесниците на овој договор ќе обезбедат евиденција за растежот на станарините и учеството на станарините во вкупниот растеж на цените за услугите.

Учесниците на овој договор ќе предложат, односно ќе преземаат мерки заради решавање на развојот на комуналните и други услуги приоритетно од други извори, а не само со зголемување на цените.

Член 12

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на стоки и услуги и производителите и други организации на здружен труд, ќе го забрзаат процесот на здружувањето на трудот и средствата во согласност со Законот за здружениот труд.

Тргувајќи од потребите вкупниот растеж на цените да се задржи во утврдените рамки, учесниците на овој договор се согласни до крајот на првото тримесечје на 1979 година да донесат прописи за начинот на формирање на цените за производите во прометот, со кои би се поттикнувал процесот на здружувањето на трудот и средствата на производствените и прометните организации на здружен труд и спогодбеното утврдување на учеството во заедничкиот приход ако тоа организациите на здружен труд во областа на производството и прометот не го регулирале со свои самоуправни спогодби.

Член 13

Учесниците на овој договор се согласни дека, со оглед на влијанието што данокот на промет го има врз цените на мало и животните трошоци, дејството на зголемувањето на данокот на промет во 1979 година врз растежот на вкупното ниво на цените на мало може да изнесува најмногу до 1%.

Тргувајќи од ставовите на Резолуцијата учесниците на овој договор ќе преземаат мерки данокот на промет да дејствува како инструмент за регулирање на состојбата на пазарот и заради остварување на утврдената политика на цените. Заради тоа, при промената на цените на оние производи кај кои е значајно даночното зафаќање, ќе се преиспита и можноста за намалување на даночните стапки за да се ублажи што повеќе, при предвиденото зголемување на буџетските приходи, дејството на данокот на промет врз растежот на цените на мало и на животните трошоци.

Член 14

Учесниците на овој договор се согласни да работат таква динамика на движењето на цените во секое тримесечје, со која ќе осигурат порамномерен распоред на договорениот пораст на цените за 1979 година.

Динамиката на растежот на цените од став 1 на овој член треба да им овозможи на организациите на здружен труд навремена корекција на нивните цени, со тоа што цените би се менувале, по правило, еднаш годишно, освен ако е определено поинаку со самоуправните спогодби. односно со општествените договори за цените, склучени според прописите, или ако дојде до позначајни промени во условите на стопанисувањето со кои не се сметало при склучувањето на овој договор.

Член 15

При одлучувањето за промената на цените доследно ќе се применуваат критериумите на системот на цените за да се оневозможи автоматско применување на трошочниот принцип, без оглед дали тие трошоци настанале со зголемување на цените или зголемување на данокот на промет.

Член 16

Учесниците на овој договор се согласни надлежните органи на општествено-политичките заедници, во рамките на своите надлежности, да преземаат мерки и на секторот на штедењето и потрошувачките кредити, така што и со тоа да се придонесува кон усогласувањето на односите на понудата и побарувачката и да се дејствува врз движењето на цените на одделните производи. Заради тоа, кога на пазарот на одделни производи за кои се одобруваат потрошувачки кредити ќе дојде до поосетно зголемување на побарувачката во однос на понудата, потрошувачките кредити ќе се даваат со зголемување на готовинското учество на корисниците на кредитите и со скратување на рокот на отплатата. Ако цените на стоките за кои се одобруваат потрошувачките кредити се зголемуваат покрај договорената политика и ја загрозуваат договорената политика на стабилизација, потрошувачките кредити ќе се укинат.

Член 17

Заради усогласување на односите на понудата и побарувачката и спречување на неоправдано зголемување на цените, како суштествени фактори за остварување на договорената политика на цените, учесниците на овој договор се согласни органите надлежни за преземање мерки во областа на пазарот и за контрола на цените да даваат иницијатива и да соработуваат со организациите на здружен труд во преземањето на мерки насочени кон унапредувањето на снабденоста на пазарот, материјалното билансирање и системот на стоковните резерви.

Учесниците на овој договор се согласни постојано да ја следат снабденоста на пазарот со најзначајни производи и заради подобрување на снабденоста на пазарот да преземаат, во рамките на своите надлежности, соодветни мерки, и тоа:

1) ќе ја усогласуваат политиката на резервите со републиките и автономните покраини и навремено ќе интервенираат на пазарот за да се спречуваат посериозни растројства и недостиг на стоки на одделни сегменти на пазарот и за да се осигурат навремено стоковните контингенти за увоз на одделни производи што се дефицитарни на пазарот;

2) извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини ќе преземат мерки во рамките на републиките и автономните покраини да се формираат стоковни резерви на основните прехранбени производи со кои, по потреба, ќе интервенираат на пазарот и навремено да се осигурат девизни средства за интервентен увоз;

3) извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини ќе дадат иницијатива општините да го поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата во областа на производството, транспортот и трговијата заради подобра снабденост, особено на големите потрошувачки центри, и по потреба, да формираат пазарни резерви.

Член 18

Тргувајќи од преземените обврски на учесниците на овој договор да не се пречекорат со Резолуцијата предвидените рамки на порастот на цените за индустриските и земјоделските производи и на растежот на цените за услугите како и од други околности од влијание врз растежот на цените на мало, учесниците на овој договор треба да обезбедат растежот на цените на мало и на животните трошоци, во декември 1979 година спрема декември 1978 година, да биде до 13%.

Член 19

Зависно од условите на домашниот пазар и во меѓународната размена, ќе се продолжи со политиката што ќе им овозможи на организациите на здру-

жен труд цените да ги формираат според условите на пазарот, особено на секторите на кои тоа го овозможуваат билансната ситуација, степенот на отвореноста на пазарот, расположивоста на понудата и степенот на задоволувањето на побарувачката. При тоа е неопходно да се обезбеди следење на движењето на тие цени, како и нивната усогласеност со пазарните услови, така што растежот на тие цени да биде во рамките на политиката на цените за 1979 година и, по потреба, да се применуваат економските мерки, особено увозот на стоки и др., а во исклучителни случаи и да се пропишуваат мерки за непосредна контрола на цените за производите и услугите за кои ќе се утврди дека повеќе не постојат услови за формирање на цените според условите на пазарот.

Член 20

Ако во текот на годината ќе дојде до суштествено нарушување на предвидените претпоставки од влијание врз договорените рамки на растежот на цените, учесниците на овој договор, врз основа на согледувањето на релевантните факти, ќе пристапат кон измени и дополнења на овој договор.

Член 21

Учесниците на овој договор меѓусебно ќе соработуваат и ќе се известуваат за преземените мерки заради усогласување и координирање на акциите за обезбедување и реализација на договорената политика на цените.

Органите надлежни за преземање мерки во областа на пазарот и за контрола на цените редовно ќе го следат и анализираат спроведувањето на политиката на цените утврдена со Резолуцијата и со овој договор, и за тоа ќе ги запознаваат надлежните општествено-политички заедници.

Заради следење на спроведувањето на политиката на цените, надлежните органи на федерацијата, републиките и автономните покраини, ќе ја утврдат методологијата за следење на движењето на цените според елементите и основите предвидени со овој договор.

Кој половина на 1979 година ќе се изврши анализа на спроведувањето на договорената политика на цените и ќе се преземат соодветни мерки, ако дојде до отстапување од таа политика.

Член 22

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

6 февруари 1979 година
Белград

За Сојузниот извршен совет
член на Советот,
Душан Илиевиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието
на СР Босна и Херцеговина
член на Советот,
Шемсудин Лејлиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието
на СР Македонија
член на Советот,
Дургула Едиповски, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието
на СР Словенија
член на Советот,
Штефан Корошец, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието
на СР Србија
член на Советот,
Миљивоје Стојковиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Саборот
на СР Хрватска
член на Советот.

Хрвоје Скоко, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието
на СР Црна Гора
директор на Републичкиот
завод за цени.

Владимир Стиеновиќ, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието
на САН Војводина
член на Советот,

Сивница Керица, с. р.

За Извршниот совет на
Собранието
на САН Косово
член на Советот.

Већби Хајредини, с. р.

120.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БАЗНИ, ШАМОТНИ И СИЛИКА ОГНООТПОРНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 5 јануари 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за базни, шамотни и силика огноотпорни производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- 1) базни огноотпорни производи во просек до 16%,
- 2) шамотни огноотпорни производи во просек до 12%,
- 3) силика огноотпорни производи во просек до 9,6%, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 533 од 6 февруари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставници на производителите: „Магнохром“ — Кралево, „Шамот“ — Аранѓеловац, „Силика“ — Гостивар, „Кремен“ — Ново Место, „Термит“ — Домжале и „Загорка“ — Бедекочина.
Претставници на купувачите-потрошувачи: Рударско-металуршки комбинат — Зеница, Железара — Сисак, Јадранска железара — Сплит и „Ватростална“ — Зеница.

121.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставникот на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВУЛКАНСКИ ТУФОВИ

1. Претставниците на производителите и претставникот на потрошувачите на 27 октомври 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вулкански туфови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 8,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6151 од 9 февруари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Опалска бреча“ — Куманово „Опалит“ — Чешиново, „Неметали“ — Врањска Бања, „Монтана“ — Жалец и „Ољка“ — Шмартно об Паки.

Претставник на купувачите-потрошувачи: Пословно удружење југословенских цементара „Јуцема“ — Загреб.

122.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 јануари 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за одделни прехранбени производи, со тоа што производителските организации на здружен труд ги задржуваат своите продажни цени за кавовини, мирудии (домашни и увозни), чаеви (домашни и увозни), лековити растенија, тинктури, екстракти од лековити растенија, растителни галенски облици, доработени плодови, шеќер за угостителство, прашести производи, цитрон и конзерванси, одделни видови брашно и производи од брашно, инстант напитки и зрнести производи, на постојното ниво согласно со прописите и вршат усогласување заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

Цените од ценовниците важат како цени во прометот на мало, без данокот на промет. Во тие цени е вклучен и процентот за покривање на трошоците во прометот на големо до 8% и во прометот на мало до 18%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе

ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 968 од 16 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 23 производителски потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 13 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

123.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАМНО СТАКЛО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 2 ноември 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рамно стакло, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- 1) влечено прозорско стакло, до 9%;
- 2) леано орнамент стакло безбојно, до 11%;
- 3) леано орнамент стакло во боја, до 7%;
- 4) армирано безбојно стакло, до 10%;
- 5) профилно стакло, до 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5581 од 9 февруари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Индустрија стакла — Панчево и Индустрија стакла и рудници неметала — Липик.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Пословна заједница „Југостакло“ — Белград, „Стаклопан“ — Белград, „Стакло“ — Загреб, „Звезда“ — Земун и „Индустрија импорт“ — Титоград.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/78, се поткрала долунаведената грешка, те се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИОТ КРЕДИТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА

Во точка 1 во изменетата точка 1 став 2 пред бројот: „32“ треба да се додаде по погрешка изоставениот број: „13“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 февруари 1979 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/79, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Во точка 2 наместо текстот од таа точка треба да стои:

„Во Упатството за пополнување на образецот „СФ“, што е отпечатен кон Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, и е составен дел на таа наредба, став 7 се брише.“

Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 3 и 4.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 9 февруари 1979 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени успеси во проучувањето на настаните во меѓународните политички и економски односи, за заслуги во афирмацијата на нашата научна мисла и политика на неврзување во светот и за придонес кон развивањето на мирољубивата и пријателската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Институт за меѓународну политику и привреду, Белград;

— по повод на дваесет и петгодишнината за работата, а за особени заслуги во организирањето и стручно наочување на кадрите во областа на електрониката, телекомуникациите, автоматиката и нуклеарната техника, како и за посебен придонес кон развојот на науката и технологијата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Југословенски савез за електронику, телекомуникације, аутоматику и нуклеарну технику — ЕТАН, Белград;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гаговиќ Владе Рајко, Лаћа Јосипа Иван, Новаковиќ-Анастасијевиќ Стеве Невенка, Станчиќ Милана Борислав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бијељац Страхиње Миленко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Родиќ Јована Анђелко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Маројевиќ Милицава Лука, Петковиќ Јована Александар;

Од СР Босна и Херцеговина

— за истакнати заслуги во развивањето на фолклорната култура, како и за придонес кон ширењето на братството и единството преку спортски активности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Спортско друштво „Железничар“, Сараево;

— по повод на осумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен значителен придонес на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво Требиње;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во организирањето и насочувањето на работата на своите друштва и за значаен придонес кон рехабилитацијата и заштитата на лица со оштетен слух

Савез глувих и наглувих лица Босне и Херцеговини. Сараево;

— по повод на четириесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на развивањето и унапредувањето на фудбалскиот спорт и за собирање и воспитување на членството и симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Фудбалски клуб „Јединство“ — Бихаќ;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за постигнати успеси во научноистражувачката работа во областа на биологијата и нејзината примена, со што е направен значаен придонес кон стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Биолошки институт Универзитетата у Сарајево;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Монтажно предузеће „Инсталатер“, Сараево;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

ИШТП „Универзал“ — ООУР „Графичар“, Тузла;

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси на развивањето и унапредувањето на ловството

Ловачко друштво „Јавор“, Сребреница;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на заштитата, рехабилитацијата и образованието на лица со оштетен слух

Општински одбор Савеза глувих и наглувих, Приедор;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во работата на заштитата, рехабилитацијата и образованието на лица со оштетен вид

Савез слијепих БиХ — Основна организација Сарајево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гавриќ Спасоја Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Арсениќ Неде Јубоја, Бегиќ Наила Мустафа, Бувач Дмитра Илија, Јокиќ Михајла Богдан, Михајловиќ Јована Марко, Старчевиќ Милутина Милко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бикаревиќ Тривуна Крста, Богуновиќ Цвије Драган, Глигиќ Ђурѓа Радомир, Копривица Милана Рајко, Леви Јуде Хаим, Љубушкиќ Ибрахима Смајо, Марчета Мирка Стево, Милинковиќ Винка Винко, Мршиќ-Рељиќ Вукашина Олга, Павловиќ Андрије Михајло, Ристановиќ-Делиќ Семе Милан, Родиќ Луке Божо, Савановиќ Цвије Милан, Слијепац Васе Лазо, Тодоровиќ Николе Милка, Вујчиќ Илије Митар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бјеловук Саве Михајло, Браниќ Ивана Иван, Дардиќ Јована Саво, Инѓиќ Марка Милан, Ницовиќ-Цакула Илије Стана;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабиќ Маријана Петар, Балабан Петка Душан, Бубиќ Гостимира Анкица, Ѓесто Семе Божо, Ђурђевиќ-Шаула Вјехеслава Слава, Ђурица Илије Коста, Голубовиќ Маринка Радомир, Кеџман-Латиновиќ Николе Јела, Кнежевиќ Секуле Светозар, Ковачевиќ Фране Биљана, Мандиќ Дамјана Светко, Марковиќ Крсте Савка, Обрадовиќ Јусуфа Мујо, Праштало Влајка Васо, Радаковиќ Томе Душан, Радишиќ Стеве Станко, Шехалиќ Ахмета Екрем, Танасиќ Јове Перо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Родиќ Луке Божо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Марковиќ Крсте Савка, Радаковиќ Томе Душан;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Гавриќ Спасоја Милан, Марковиќ Крсте Савка, Милинковиќ Винка Винко, Ристановиќ-Делиќ Семе Мила, Родиќ Луке Божо;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мијач Ива Јово;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Газивоца Васе Петар;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јакиќ Петра Мирчета;

Од СР Хрватска

— за долгогодишна работа и особени заслуги во основното образование и воспитување на младите за корисни членови на општеството и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основна школа „Бранко Јатас“, Плашки;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на развивањето и унапредувањето на фудбалскиот спорт и за придонес кон ширењето на братството и единството меѓу младината

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ногометни клуб „Ријека“, Ријека;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Инкоброд“ — индустрија — конструкција и бродоградња, Корчула

— за долгогодишна револуционерна работа и исклучителни заслуги во Народноослободителната борба, како и за значаен придонес во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Антиќ Николе Вицко, Божаниќ Јуре Андрија;

— по повод на деведесетгодишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа и извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја, како и за значаен придонес кон нејзината политика и мирот и пријателската соработка со други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Малешевиќ Душана Саво;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лустик Томе Андрија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бадалиќ Мије д-р Јосип, Губерина Јакова д-р Петар, Гвоздановиќ Артура д-р Владимир, Калај Еугена д-р Ласло, Першиќ Ивана д-р Никола, Поњан Јанка Драгутина, Прпиќ Томе Божо, Симиќ Оскара Ида, Штрбац Тодора Милан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хржењак-Крајновиќ Илије Јања, Деановиќ Николе Мирко, Ивошевиќ Милоша Петар, Лукиќ Косте Вајо, Новаковиќ Марка Милић, Падежанин Михаила Петар, Сокол Ивана Афтан, Стокрп Милоша Милић, Шајбер Леополда Славко, Тесла Ђуре Мишо, Здјелар Петра Миле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ђосо Милоша Стеван, Дробњак Милоша д-р Предраг, Гортан Андрије д-р Вељко, Худолин Драгутина Владимир, Јованиќ Миле Никола, Рендиќ Миочевиќ Анте д-р Дује, Ронкулин Ивана Милорад, Сабљариќ Мије Јанко, Сируиќ Петра д-р Миливоје, Судиќ Виктор д-р Драган, Супек Виктор д-р Златко, Тучкар Петра д-р Иво, Вулетиќ Ивана Винко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антониќ Томе Душан, Бахориќ Мије Јосип, Басрак Станка Раде, Блажевиќ Николе Јурај, Богдан Крстуловиќ Фабијана Катарина, Босанац Теодора Илија, Бошњак Јована Раде, Даутовиќ Миле Милош, Деспот Мате Милан, Ђуриќ Павла Душан, Gavazzi Артура Милован, Косоковиќ Драгутина д-р Фрањо, Котур Петра Милан, Куфрин Ивана Зора, Лалиќ Ђуре Ката, Ловрич Блажа Светин, Матијевиќ Николе Никола, Мрша Вице Мате, Орешиќ Антуна Мато, Прерад Стевана Никола, Прибичевиќ Ђуре Јово, Радановиќ Стеве Љубан, Сокол Ивана Афтан, Стојановиќ Марка Милутин, Шаула Миле Миле, Трбојевиќ Бошњак Миле Станка, Вуќаклија Николе Драган Вукичевиќ Гавре Лазо, Заетало Михаила Ђука, Зечиќ Стеван Перо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Саболовиќ-Бартуш Алекса Тереза, Сењан-Дробац Томе Милка;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Богдан-Крстуловиќ Фабијана Катарина, Здјелар Петра Миле;

Од СР Македонија

— по повод педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Рудници на олово и цинк ООЗТ „Злетово“, Пробиштип;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бајков Ристе Ванчо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Блажевски Петров Чедо, Богдански Стојана Јездимир, Спасовски Илија Александар, Старова Ариф д-р Вулнет;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Цаца Јанко д-р Ђорѓи, Јаневски Никола, Василевски Наум Живко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Цецковски Панде Бонде, Чаталовски Насте Миртре, Дрзовски Ангелов Горѓи, Горичан Лазара Никола, Костовски Коста Радуге, Лозановски Милоша Никола, Секуловски Ангеле Панде;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Борџиоски Зарија Вукашин, Лазарова Костова Димка Анастасија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Апостолов Ване Апостол, Борџиоски Здравко Венедил, Радич Андон Александар, Стефков Трајко Младен, Тренчевски Јована Глигор;

Од СР Словенија

— по повод триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси во стручното образование на кадри за потребите на стопанството и за придонес кон ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Школски центар Равне на Корошке;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Хафнер Јакоба Винко, Ленарчиќ Франца Марјан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Џузнар Ивана Стане, Голоб Франца Лудвиг;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јанжиќ Франца Владо, Потрч Ивана Миран, Соршак Алојза Славко, Захрастник Ивана Јанез;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јован-Копитар Франца Милка, Петрич Франца Бојан, Равник Јоже Миха;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Годец Јоже Иван;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Јаворшек Игнација Тихомил, Медвед Франца Нико;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Хораат Штефан, Ребец Јанеза Милена, Видиц Алојза Алојз, Зафошник Симона Милан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Светек-Барборич Мартина Рези;

Од СР Србија

— по повод триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Граѓевинско-геотехнички комбинат „Хидротехника“, Белград,

Предузење за водне путеве „Иван Милутиновиќ“, Белград;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето на масовната физичка култура и за значајни успеси во популаризирањето и организирањето на рекреативни активности на населението

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Партизан I“, Бор, Друштво за физичко воспитување и рекреацију;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето и работата за особени успеси во музеошката дејност, со што е направен значаен придонес кон културното издигање на работните луѓе

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Народни музеј, Чачак;

— по повод на шеесет и петгодишнината на постоењето, а за заслуги на унапредувањето на фудбалскиот спорт во својот крај и за собирање и воспитување на членството и симпатизерите на клубот во духот на прогресивните идеи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Фудбалски клуб „Јавор“, Ивањица;

— за долгогодишна револуционерна работа и извонредни заслуги во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за развивање и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на нашата земја како и за значаен придонес на нејзината политика на мирот и пријателската соработка со други држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Јовановиќ Димитрија Милош;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аралица Васе Стојан, Булатовиќ Николе Урош, Матиќ Мате Душан, Пејак Саве Славко, Широка Гашпара Кољ, Шкеровиќ Ђока Зарије;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Чкречиќ Милана инж. Душан, Ђокановиќ Сие Милован, Константиновиќ Илије д-р Михаило, Ловчевиќ Стевана д-р Јован, Лукиќ Душана д-р Радомир, Марковиќ-Петровиќ Радована Лепосава, Марковиќ Љубомира Радивоје, Радојковиќ Михајла д-р Милош, Рајнатовиќ Михајла Вељко, Савић-Ђуровиќ Тале Зорка, Спасојевиќ Живана Радослав, Стојчевиќ Борѓа д-р Драгомир, Шијан Милана Ђуро, Урошевиќ Бранка Богољуб;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Добо Ференца Шандор, Гашиќ Марка Глигорије, Јовановиќ Живана Милорад, Јовановиќ Милорада Ристо, Кијановиќ Крста Драго, Којадиновиќ Обрена Олга, Пашиќ Радомира д-р Најдан, Шпрајцер-Здуниќ Фрање Ружица, Зечевиќ Љубисава Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Антонијевиќ Благоја Петар, Бабиќ Симеона Душан, Бего Ивана Драгутин, Богдановиќ Стевана Миодраг, Чоловиќ Видака Цвија, Денковиќ Борѓа д-р Драгач, Ђуровиќ Станка Војо, Глигоријевиќ Живојина д-р Јован, Иванковиќ Ангелине Милен-тије, Јеличиќ Остоје Остоја, Јовановиќ Милутина д-р Бранко, Костиќ Александра инж. Петар, Лукиќ Александра Душан, Мамузиќ Петра Златко, Поповиќ Цветка Драгутин, Пувалиќ Луке Стево, Рајче-

виќ Миле Јанко, Стојановиќ Љубише д-р Радмила, Шошкиќ Васе д-р Бранислав, Вељковиќ Глигорија Миодраг, Вељовиќ Богдана мр Милојко;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бокан Голуба Бранко, Ђукиќ Миладин Драгица, Граниќ Уроша д-р Кузман, Грубјешкиќ Лазара Стево, Јовановиќ Милутина Анђелка, Мирковиќ Војислава Бранко, Петковиќ-Мариќ Љубе Цвета, Поповиќ Илије Горољуб, Срдиќ Саве Јован, Станојевиќ Недељка Виобран, Стојиљковиќ Милосава Стојан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Аземи Мустафе Хусамедин, Чаниќ-Драгачевац Ивана Милица, Доганчиќ Раденка Велимир, Јовановиќ Момчила Станимир, Јовичиќ Драгољуба Владимир, Матиќ Вукадина Филип, Михајловиќ Здравка д-р Александар, Милошевиќ Јосифа Тихомир, Родиќ Мила Новак, Шпрајцер-Здуниќ Фрање Ружица;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лукиќ-Маџериќ Ивана Милица, Палашти Иштвана Иштван, Петковиќ Драгутина Надежда, Рашковиќ Момира Славољуб;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН НА ХРАБРОСТ

Шпрајцер-Здуниќ Фрање Ружица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђелановиќ Радивоје Василије, Цветковиќ Тешмана Александар, Чичиќ Мурата Фуад, Дивац Василија Миленко, Думовиќ Бошка Никола, Гавранов Жарка д-р Велибор, Калановиќ Радослава Братислава, Карананчиќ Чедомира Стојан, Комадиниќ Властимира Божидар, Лукиќ Богдана Бошко, Мандиќ Новака Славојка, Марковиќ Бранислава Велиша, Михајловиќ Бошка Вера, Милановиќ Ђуре Станимир, Мркиќ Петра Бранислав, Пауновиќ Радомира Никола, Поповиќ Божидара Добривоје, Рапљан Ђуре Стево, Ристиќ Радомира Богољуб, Станиќ Илије Раденко, Станковиќ Драгољуба Зоран, Стевановиќ Луке Даринка, Весиќ Живојина Миладин;

— за залагање на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Вуксановиќ Петка Светислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Ђоковиќ Јефте Владимир, Шаљиќ Милета Вељко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Игумановиќ Војислава Десанка, Лупуљев Слободана Душан, Николиќ Драгољуба Никола, Поповиќ-Катана Славка Невенка, Станиќ Владе Никола, Стевановиќ-Мандиќ Милана Јованка, Тешиќ Угљеше Миломир, Вишњиќ-Ђаковиќ Димитрије Босиљка, Живковиќ Ђуре Душан, Живковиќ Милана Миломирка;

Од САП Косово

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Жакула Симе Младен;

Од САП Војводина

— по повод на дваесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси во образованието на наставници за основни училишта и за придонес кон ширењето на просветата и културата

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Педагошка академија „Жарко Зрењанин“, Сомбор;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА**

Струхарик Јосипа Јурај;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ**

Рајановиќ Дамјана Милосав.

Бр. 60
25 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Ѓеѓез Мирка Момир, Карловиќ Ивана Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ђуг Мехмеда Омер, Хреља Ахмеда д-р Кемал, Клобучар Јосипа Јанко, Милановиќ Миле Радован, Нешиќ Радивоја Драгољуб, Вила Смаила Алија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Ајаз Мухамеда Џафер, Бабиќ Раде Манојло, Бркиќ Војина Душан, Јусуфхоќиќ Омера Смаил, Љубиќ Ибре Халид, Оруч-Ђустовиќ Есада д-р Салиха, Пузигеѓа Николе Мирко, Шебиќ Авде Фахрудин, Тириќ Мустафе Ферид, Топаловиќ Анѓе Марко, Трифковиќ Ранка Милош, Трниниќ Милоша Васо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агиќ Салке Хасо, Алагиќ Смаила Мустафа, Амброзовиќ Божидара Јосип, Балиќ Ибре Ибрахим, Блажиќ Радомира Милош, Босниќ-Лукачиќ Максимилијана Злата, Божута Ивана Фрањо, Брочиќ Јована Милован, Џериќ Мухамеда Фуад, Џарчиќ Мухарема Рифат, Човиќ-Ченгиќ Омера Перихана, Демиќ Ибрахима Вахид, Демировиќ Салиха Ахмед, Девиќ Меке Рамо, Диздариќ Ибрахима Мехмед, Џаниќ Салке Ферид, Џаниќ Абдулаха Халид, Ѓокиќ Јове Борислав, Фалан Омера Халид, Глушац Тодора Васо, Гутеша Миле Ђуро, Хациќ Алије Сакиќ, Хаџидеѓиќ Заима Мурад, Ханџиќ Алије Осман, Ицовски Ивана Трифун, Јаврагиќ Дервиша Мухамед, Јуришиќ Ивана Дезидер, Калмар Јосипа Александар, Кумалиќ Хасе Субхија, Куршумовиќ Фехима Омер, Курт Ахмета Сенија, Маровиќ Вјенќеслава Зорка, Миџиќ Муџира Енвер, Миџиќ Хусније Хасе, Миовчиќ Пере Банко, Мишиќ Душана Лазо, Мујиќ Ахмета Расим, Муњиза-Јокиќ Алексе Танкосава, Мужижјевиќ Светозара Здравко, Папиќ Драге Крешимиќ, Перваниќ Шерифа Сакиќ,

Пилиповиќ Пере Стево, **Пиралиќ** Мухамеда Дервиш, **Поповиќ** Пере Мирко, **Пргуда** Јашара инг Сафет, **Рачиќ** Ивана Лука, **Ружичка** Ђирила Владо, **Салапура** Миле Ђуро, **Сараџиќ-Синђелиќ** Радована Мила, **Смајиќ** Назифа Галиб, **Стојиќ** Вида Богдан, **Стојиќ** Душана Стево, **Шакота** Луке Рафо, **Шехиќ** Салиха Ферид, **Танасијевиќ** Душана Никола, **Тихи** Ивана Борис, **Топериќ** Вечеслава Владимир, **Трикиќ** Васе Предраг, **Волф** Јулије Вера, **Вуковиќ** Владе Милорад, **Зелиќ** Луке Триво, **Зелковиќ** Николе Јовица, **Живковиќ** Богдана Владо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Дубошлиќ Хасана Ферид, **Јусуфбеговиќ-Мацановиќ** Дервиша Сабина, **Миџиќ** Есада Ахмет;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Беговиќ Хусе Рамо, **Беширевиќ-Смајиќ** Заима Исмета, **Будимиќ** Фехима Халида, **Читаковиќ-Бешиќ** Јусуфа Халида, **Ѓехиќ** Енвера Ениса, **Дошеновиќ** Михајла Богдан, **Дујмовиќ** Луке Ката, **Дупановиќ** Мехмеда Смаил, **Џафериќ** Хамдија Хамдија, **Ѓилас** Миле Душанка, **Гвождар** Бесима Керим, **Кнежевиќ** Фрање Луџија, **Кресоја-Ковачевиќ** Марка Милева, **Крљиќ-Кљајиќ** Раде Ранка, **Лониќ** Хасана Јасминка, **Махациќ** Ахме Ахмо, **Мехаџиќ** Хусе Мина, **Мештровиќ-Жантар** Ивана Матилда, **Пилиповиќ** Које Илија Сагадин-Малинар Славка, **Дубравка**, **Салихоџиќ-Дуратовиќ** Халида Сенија, **Сулиќ-Грковиќ** Миладина Душанка, **Шахбеговиќ** Хусеина Сенија, **Талиќ** Јусуфа Разија, **Векиќ** Миле Мирко, **Вуковиќ-Петровиќ** Пере Зора, **Зеќ** Рајка Миленко;

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Андоновски Јован Киро, **Јакшиќ** Саво Милан, **Николиќ** Светолик Миодраг, **Васиљевиќ** Стојан Сретен;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дамовски Ангел Коце, **Јордановска** Петре Јелица, **Јовановска-Спасеновска** Симо Јелица, **Мацанова-Трчкова** Јован Цвета, **Хановски** Новак Стојандин, **Михаиловска** Глигор Бранка, **Наумовски** Сандре Владо, **Попова** Наум Љубица, **Симоновски** Спасе Иван, **Спировски** Филип Александар, **Велковски** Стојан Благоја, **Зајковски** Илија Миле;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Апостоловски Крсте Петре, **Медарска** Мисајло Дара, **Наумоски** Ефтим Борис, **Сејфо** Ашима Азем, **Серафимова** Никола Нада, **Сладиновска** Стојан Катерина, **Стојановска** Никола Васка, **Трифунски** Климе Димитар.

Бр. 65
12 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
113. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — —	193
114. Одлука за определување на најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несреќен случај	193
115. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емициона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година — — — — —	193
116. Одлука за отворање Конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гватемала — —	194
117. Решение за измена на Решението за продолжување на важењето на Решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството — — — — —	194
118. Решение за Единствената класификација на лековите — — — — —	194
119. Договор за спроведувањето на политиката на цените во 1979 година — — — — —	197
120. Спогодба за промена на затечените цени за базни, шамотни и силика огноотпорни производи — — — — —	200
121. Спогодба за промена на затечените цени за вулкански туфови — — — — —	200
122. Спогодба за промена на затечените цени за одделни прехранбени производи — —	200
123. Спогодба за промена на затечените цени за рамно стакло — — — — —	201
Исправка на Одлуката за измени и дополнења на Одлуката за утврдување на краткорочниот кредитен потенцијал на банката	201
Исправка на Наредбата за измени и дополнења на Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини —	201
Одликувања — — — — —	201